



## ПРАВИЛА ЗА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР, 17 мај 2019

- 1) Натпреварот започнува во **10:00 ч.** Натпреварувачите треба да бидат во предавалната во која ќе се одвива натпреварот најдоцна во **09:45 ч.**
- 2) Натпреварувачите се должни да носат со себе **сино хемиско пенкало**. Тестовите се изработуваат користејќи го хемиското пенкало. **Не е дозволено да се работи со молив.**
- 3) Забранета е употреба на **мобилни телефони** (учениците треба да ги остават мобилните телефони на катедрата на почетокот на натпреварот и да си ги земат по неговото завршување).
- 4) Забранета е употреба на **книги, тетратки, ливчиња, таблица на периодниот систем** и слично. Сите потребни податоци се дадени во тестот.
- 5) Забранет е **било каков** разговор меѓу натпреварувачите.
- 6) Ако натпреварувачот сака да **постави прашање**, прашањето мора да биде поставено тивко, кратко и јасно до одговорниот наставник, кој доколку заклучи дека прашањето заслужува одговор, гласно го повторува прашањето и дава одговор.
- 7) На делот со повеќе понудени одговори од кои еден е точен, **не смее да се врши поправање/преправање** на резултатот. Било какви поправки, шкртаници или заокружени два или повеќе одговори автоматски се оценуваат како погрешен одговор.
- 8) Крајниот резултат треба да биде предаден **читко и прегледно**.
- 9) Натпреварувач што нема да се придржува до некое (или повеќе) од овие правила/препораки, може да биде исклучен од натпреварот.
- 10) **Натпреварот трае 90 минути.** Вкупниот број поени што може да се освојат е **50**: 20 поени од прашања на заокружување, 20 поени од теоретски проблеми и 10 поени од замислен експеримент.
- 11) Натпреварувачот по предавањето на тестот, тивко ја напушта предавалната и холот на Институтот по хемија, не попречувајќи го тестирањето на останатите ученици.
- 12) Претставник од Државната комисија (ДКНХ) ги носи испечатените тестови кои се наоѓаат во затворена кутија или коверт.
- 13) Претставник од Државната комисија (ДКНХ) по завршувањето на натпреварот ги внесува шифрите на ковертот и тестот.
- 14) Комисијата составена од членови на Државната комисија за натпревари по хемија (ДКНХ) и пријавените ментори ги прегледува и оценува шифрираните тестови, по што во присуство на сите членови на комисијата се отвораат ковертите и се внесуваат и потоа истакнуваат прелиминарните резултати на огласна табла.
- 15) Само наставникот-ментор има право да поднесе приговор за својот ученик и тоа за конкретно прашање или задача, во рок од 60 min по истакнувањето на прелиминарните резултати. Овие приговори веднаш ќе бидат разгледани од Државната комисија (ДКНХ).
- 16) Официјалните резултати од државниот натпревар по хемија ќе бидат објавени на денот на одржувањето на натпреварот, по разгледувањето на приговорите, кога ќе бидат врачени и дипломи, пофалници и награди на најуспешните ученици.